



Македонско еколошко друштво
Macedonian Ecological Society

**IV КОНГРЕС НА ЕКОЛОЗИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО
И ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 40 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА
МАКЕДОНСКОТО ЕКОЛОШКО ДРУШТВО**

Охрид, 11-15 октомври 2012 година

Прво соопштение

**4TH CONGRESS OF ECOLOGISTS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION
AND MARKING THE 40TH ANNIVERSARY
OF THE MACEDONIAN ECOLOGICAL SOCIETY**

Ohrid, Macedonia, October 11th-15th, 2012

First Announcement

Македонското еколошко друштво го организира IV Конгрес на еколозите од Македонија, со цел да се согледаат достигнувањата во екологијата во Македонија и другите земји во регионот, како и размена на искуства и знаење согласно работните услови на научниците и експертите на овој простор, но исто така и јавниот интерес за подобра, почиста и поздрава животна средина.

IV Конгрес го одбележува 40-годишното постоење на Македонското еколошко друштво, главниот промотор на еколошката наука во Македонија. За таа цел, Програмата на Конгресот ќе вклучи пленарно предавање за развојот на екологијата и науката за животна средина во Македонија со местото и улогата на Македонското еколошко друштво.

Македонија има потреба од организирање заеднички Конгрес за фундаментална екологија и наука за животна средина за да се овозможи лесна комуникација меѓу научните работници во овој регион.

На Конгресот ќе бидат презентирани современите научни сознанија на модерната екологија и науката за животна средина. Поради тоа научните трудови ќе бидат презентирани во различни тематски секции. Секоја секција ќе почнува со воведно предавање што ќе биде избрано од пријавените трудови од страна на Научниот одбор. Независно од тоа, ќе бидат организирани пленарни сесии на кои ќе земат учество еминентни еколози од Македонија и други земји, кои ќе ги презентираат достигнувањата на модерната екологија.

Конгресот нуди и можности за организирање на неколку придружни активности и собири, овозможувајќи им поголема претставителност. Заинтересираните лица, организации и институции можат да ги достават нивните предлози за вакви настани до Организациониот одбор.

Macedonian Ecological Society is organizing the 4th Congress of the Ecologists of the Republic of Macedonia, in review of the achievements of ecology in Macedonia and other countries in the region, as well as the need for exchange of experience and knowledge appropriate to the scientific conditions of scientists and experts in the region but also the general public interest in better, cleaner and healthier environment.

The 4th Congress marks the 40th anniversary of the Macedonian Ecological Society, the lead promoter of ecology in Macedonia. Therefore, the Congress's Programme will include plenary lecture for the development of the ecology and the environment in Macedonia, as well as the place and the role of the Macedonian Ecological Society.

Macedonia needs organization of a joint Congress of fundamental ecology and environmental science to assure better communication of all scientists in the region. The Congress will present the knowledge of the modern basic ecology and environmental science accumulated recently. This is why the papers at the Congress will be presented through different thematic sections. Each section will start by presenting case studies chosen by the Scientific Committee from the proposed papers. Apart from this, plenary sessions, prepared by eminent ecologists from Macedonia and other countries will present the achievements of modern ecology.

The Congress provides opportunities for several side-events, thus giving them higher visibility. Interested persons, organizations and institutions are welcome to submit their proposals to the Organizing Committee.

INTECOL 2013

Македонското еколошко друштво е академски спонзор на меѓународниот еколошки конгрес INTECOL2013 „Екологија – кон претстојните 100 години“, кој ќе се одржи во Лондон, 18-23 август 2013 година, во организација на Британското еколошко друштво.

Програмата на INTECOL2013 ќе вклучува 10 пленарни говорници со светско реноме, симпозиуми со присуство на водечки презентери, работилници, сесии за пристигнатите апстракти и проширени постер сесии. Други главни карактеристики ќе бидат иновативните начини за презентирање и пренесување на науката, и програма структурирана на начин кој ќе овозможи запознавање на многу луѓе. INTECOL 2013 ќе им понуди на учесниците нови перспективи за широк опфат на еколошки теми и ќе помогне кон создавањето на нови партнерства.

*Повеќе информации на
<http://www.intecol2013.org/>.*

INTECOL2013

The Macedonian Ecological Society is an academic sponsor of the international ecological congress INTECOL2013 "Ecology: Into the next 100 years", that will take place in London, 18-23 August 2013, organized by the British Ecological Society.

The INTECOL2013 programme will include 10 world class plenary speakers, symposia featuring major keynote lectures, workshops, submitted abstract sessions and extended poster slots. Other major features will be innovative ways for presenting and communicating science, and a programme structured so there are many opportunities to meet people. INTECOL2013 will give delegates a new perspective on a wide range of ecological topics and help establish new collaborative partnerships.

*More information is available at
<http://www.intecol2013.org/>.*

Организациски одбор:

1. Проф. д-р Љупчо Меловски, претседател
2. Доц. д-р Славчо Христовски
3. Проф. д-р Владимир Џабирски
4. Проф. д-р Александар Трендафилов
5. Проф. д-р Драган Колчаковски
6. Д-р Трајче Талевски
7. Методија Велевски
8. Младен Поп-Трајков

Научен одбор:

1. Акад. Владо Матевски
2. Проф. д-р Златко Левков
3. Проф. д-р Љупчо Меловски
4. Доц. д-р Славчо Христовски
5. Проф. д-р Сретен Андонов
6. Проф. д-р Трајче Стафилов
7. Проф. д-р Тодор Ановски
8. Проф. д-р Љупчо Групче
9. Проф. д-р Дана Прелиќ
10. Проф. д-р Маја Јорданова
11. Проф. д-р Иван Блинков

Organizing Committee:

1. Prof. Dr. Ljupcho Melovski, President
2. Ass. Prof. Dr. Slavcho Hristovski
3. Prof. Dr. Vladimir Dzabirski
4. Prof. Dr. Aleksandar Trendafilov
5. Prof. Dr. Dragan Kolchakovski
6. Dr. Trajche Talevski
7. Metodija Velevski
8. Mladen Pop-Trajkov

Scientific Committee:

1. Acad. Vlado Matevski
2. Prof. Dr. Zlatko Levkov
3. Prof. Dr. Ljupcho Melovski
4. Ass. Prof. Dr. Slavcho Hristovski
5. Prof. Dr. Sreten Andonov
6. Prof. Dr. Trajche Stafilov
7. Prof. Dr. Todor Anovski
8. Prof. Dr. Ljupcho Grupche
9. Prof. Dr. Dana Prelik
10. Prof. Dr. Maja Jordanova
11. Prof. Dr. Ivan Blinkov

Секции на конгресот

1. Популации, заедници и моделирање
2. Структура и функционални карактеристики на копнени екосистеми
3. Водни екосистеми под закана (во коорганизација со Македонското лимнолошко друштво)
4. Биодиверзитет и заштитени подрачја на Балканот (можности за соработка и влијанија од економскиот развој)
5. Агроеколошки и силвикултурни системи
6. Животна средина, загадување и климатски промени
7. Пределна екологија за одржлив развој
8. Урбана и хумана екологија
9. Еколошка едукација на повеќе нивоа

Презентации и постери

Авторите може да се пријават за усни или постер презентации. Сите постери треба да бидат на англиски јазик (инструкции за изработка на постерите ќе бидат испратени со второто соопштение). Се поттикнуваат сите автори нивните презентации да ги одржат на англиски јазик.

Congress sections

1. Populations, communities and modeling
2. Structure and function of land ecosystems
3. Water ecosystems under threat (co-organised with the Macedonian Limnological Society)
4. Biodiversity and protected areas across Balkans (cooperation perspectives and economic development impacts)
5. Agro-ecological and Silvicultural Systems
6. Environment, pollution and climate change
7. Landscape ecology for sustainable environment
8. Urban and Human Ecology
9. Multi-level Ecological education

Presentations and posters

The authors may register with oral or poster presentations. All posters should be in English (the instructions will be available in the second announcement). All authors are encouraged to present in English.

Екскурзии

За време на Конгресот ќе бидат организирани екскурзии во зависност од интересот на учесниците (пријавувањето за екскурзии ќе биде возможно по објавувањето на второто соопштение). Можни екскурзии: 1. пловење со брод по Охридското Езеро, 2. разгледување на градот Охрид и 3. прошетка во Националниот парк „Галичица“.

Регистрација

Ве молиме, пријавете го Вашето учество на www.mes.org.mk > 4th Congress

Котизација

Котизација: 3200 денари (да се уплати до 31 јули 2012 година).

Задоцнета регистрација: 4300 денари (по 31 јули 2012 година или на конгресното биро).

Студенти: 750 денари (доцна регистрација 1350 денари).

Примач: Македонско еколошко друштво

Цел на уплата: Котизација за конгрес

Шифра: 289

Трансакциска сметка: 300000000278717

Депонент на: Комерцијална банка АД, Скопје

Котизацијата вклучува можност за учество на Конгресот и конгресни материјали (вклучително и книга на апстракти и зборник на трудови)

Excursions

Excursion will be organized during the Congress meeting depending on the participants' interest (registration for excursion will be possible after the second announcement). Possible excursions: 1. Boat tour on Lake Ohrid, 2. Sightseeing of Ohrid and 3. Visit of Galichica National Park.

Registration

Please register at www.mes.org.mk > 4th Congress

Fees

Congress Fee: 55€ (to be paid by July 31st, 2012)

Late registration: 70€ (after July 31st, 2012 or at the congress desk)

Students: 12 € (late registration 22€).

International account number: 02-701-00172477

IBAN: MK07300701001724724

Account holder: Macedonian Ecological Society

Payment purpose: IV Ecologists congress fee

Bank: Komercijalna Banka a.d. Skopje

Bank address: Kej Dimitar Vlahov 4, Skopje 1000, Republic of Macedonia

SWIFT: KOB5MK2X

The congress fee ensures Congress participation and congress material (including the Book of abstracts and the Proceedings)

Публикации

- Сите пријавени апстракти ќе бидат објавени во Книга на апстракти (септември 2012 година)
- Сите презентирани трудови ќе бидат рецензирани и објавени во Зборник на трудови (јануари 2013 година).
- Авторите може да ги достават своите трудови за објавување во меѓународното списание Macedonian Journal of Ecology and Environment (www.mjee.org.mk), каде ќе поминат редовна рецензија.

Важни датуми

15 февруари 2012 - Второ соопштение, со место на одржување на Конгресот, упатство за трудовите и инструкции за постери

30 јуни 2012 - краен рок за пријавување и поднесување на апстракти

31 јули 2012 - уплата на котизација

15 септември 2012 – објавување на прелиминарната Програма на Конгресот

31 септември 2012 - издавање на Книгата на апстракти со конечната Програма

11-15 октомври 2012 - одржување на Конгресот и уплата на задоцнета котизација

15 октомври 2012 – краен рок за доставување на трудови за Зборникот на трудови

31 јануари 2013 - издавање на Зборникот на трудови

Publications

- All of the submitted abstracts will be reviewed and published in Abstract Book (September 2012)
- All of the presented papers will be published in Proceedings (January 2013).
- Authors may submit their papers for publication in the peer-reviewed international journal: Macedonian Journal of Ecology and Environment (www.mjee.org.mk).

Important dates

February 15th, 2012 - Second Announcement, with congress venue, instructions for writing of the papers and preparation of the posters.

June 30th, 2012 - Registration and Abstract Submission Deadline

July 31st, 2012 - Payment of the Congress fee

September 15th, 2012 – Announcement of the preliminary Programme

September 31st, 2012 - Publication of Book of Abstracts and final Programme

October 11-15th, 2012 - Congress days and payment of late registration

October 15th, 2012 – Deadline for submission of papers for the Proceedings

January 31st, 2013 - Publication of the Proceedings